



Врз основа на член член 13 од Законот за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/2021), член 74, 75, став (2) и член 105 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21) и член 12 од Статутот на Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија, Управниот одбор на Ј.У.Н.П. Шар Планина на ден 19.02.2024 година, донесе

Нë базë të nenit 13 të Ligjit për shpallje të një pjese të Malit Sharr për Park Kombëtar („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.151/2021), neni 74,75, paragrafi (2) dhe neni 105 paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e natyrës (Gazeta zyrtare e Republikës Maqedonisë nr.67/04, 14/06, 84/07,35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13,41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës Maqedonisë së Veriut“ nr.151/21) dhe nenit 12 të Statutit të I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut, Këshilli drejtues i I.P.P.K. Mali Sharr me datë 19.02.2024, sjell:

### ОДЛУКА

за забрана на движење со моторно возило-ратрак надвор од дозволени патишта на територијата на Национален парк Шар Планина

#### Член 1

Со ова Одлука се забранува движењето со моторно возило-ратрак надвор од дозволените патишта на територијата на Национален парк Шар Планина.

#### Член 2

Забраната од членот 1 од оваа одлука се воспоставува заради спречување на деградација на природата, загрозување на опстанокот на видовите и природната рамнотежа на територијата на Национален парк Шар Планина, согласно одредбите на Законот за заштита на природата.

### VENDIM

për ndalimin e lëvizjes me mjete motorike – rattrak jashtë rrugëve të lejuara në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr

#### Neni 1

Me këtë Vendim ndalohet lëvizja me mjete motorike–rattrak jashtë rrugëve të lejuara në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr.

#### Neni 2

Ndalesa nga neni 1 i këtij vendim vendoset për shkak të parandalimit të degradimit të natyrës, rrezikimit të mbijetesës së specieve dhe baraspeshës së natyrës në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr, në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e natyrës.



### Член 3

Забраната од членот 1 на ова Одлука не се применува во случаи на вонредна состојба и кога постои опасност по човечки животи.

### Член 4

Патиштата по кои е забрането движењето се претставени во **Планот за движење на моторни возила**, прикажан во **Анекс 1**, која е составен дел на ова Одлука.

Планот за движење на моторни возила е подготвен во согласност со Планот за управување со Националниот парк Шар Планина, Законот за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк како и Законот за заштита на природата.

### Член 5

Забраната важи за неопределен временски период.

### Член 6

Забраната ќе се спроведува под надзор и контрола од чуварската служба на Ј.У.Н.П.Шар Планина, Република Северна Македонија.

### Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување.

### Нени 3

Ndalesa nga neni 1 i këtij Vendimi nuk zbatohet në rast të gjendjes së jashtëzakonshme dhe kur ekziston rrezik për jetën e njeriut.

### Нени 4

Rrugët në të cilat është e ndaluar lëvizja janë të paraqitura në **Planin për lëvizje të mjeteve motorike**, të treguara në **Aneks 1**, që është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.

Plani për lëvizjen e mjeteve motorike është përgatitur në përputhje me Planin për menaxhim me Parkun Kombëtar Mali Sharr, Ligjin për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si Park Kombëtar si dhe Ligjin për mbrojtjen e natyrës.

### Нени 5

Ndalesa vlen për periudhë të pacaktuar kohore.

### Нени 6

Ndalesa do të zbatohet nën mbikëqyrjen dhe kontrollën e shërbimit të rojeve të I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut.

### Нени 7

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij.